

**4. УСЛУГИ ЗА СОПСТВЕНИЦИТЕ НА ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ И ОСТАНАТИ СУБЈЕКТИ – КОРИСНИЦИ  
НА УСЛУГИ НА ЦДХВ**

<u>ТАРИФЕН БР.</u>	<u>УСЛУГА</u>	<u>ДИНАМИКА</u>	<u>ЕДИНИЦА</u>	НАДОМЕСТ БЕЗ ДДВ	<u>НАДОМЕСТ СО 18% ДДВ</u>	<u>ЗАБЕЛЕШКА</u>
4.1	Надомест за спроведување на оставинско решение	на барање	по наследник	100	<b><u>118</u></b>	оставинско + извод = <b><u>413 мкд</u></b>
4.2	Надомест за спроведување на договор за подарок	на барање	по даропримач	Прв наследен ред =500 мкд Сите останати минимален надомест=500 мкд	<b><u>Прв наследен ред = 590 мкд</u></b> <b><u>Сите останати минимален надомест= 590 мкд</u></b>	1.3% од вкупната пазарна или номинална вредност (зависно која е поголема)  подарок прв наследен ред + извод = <b><u>885 мкд</u></b>
4.3	Други преноси на хартии од вредност што не се трговски преноси	на барање	по пренос	100	<b><u>118</u></b>	
4.4	Преноси на хартии од вредност по налог на членка без промена на вистинскиот сопственик	на барање	по барање	200	<b><u>236</u></b>	
			по ИСИН	100	<b><u>118</u></b>	
4.5	Надомест за спроведување на пренос на сопственост во постапка на реализација на заложно право	на барање	по пренос		-	0.1% од номиналната вредност на ХОВ +18% ДДВ
4.6	Надомест за спроведување на налог од овластена институција за исплата во обврзници	на барање	по износ	300	<b><u>354</u></b>	
4.7	Надомест за спроведување на ограничување на сметката за хартии од вредност	на барање	по ISIN на сметка, по пренос	100	<b><u>118</u></b>	
4.8	Надомест за бришење на ограничување на сметката за хартии од вредност	на барање	по ISIN на сметка, по пренос	100	<b><u>118</u></b>	
4.9	Пренос на сопственост над хартии од вредност при поделба или спојување на друштва и други статусни промени кај сопственици на хартии од вредност [4]	на барање	по сметка	минимален надомест од 1.500 мкд, но не повеќе од 3.000.000 мкд	<b><u>минимален надомест од 1.770 мкд, но не повеќе од 3.540.000 мкд</u></b>	0.5% од пазарната односно номиналната вредност на ХОВ (зависно која е поголема),

**4. УСЛУГИ ЗА СОПСТВЕНИЦИТЕ НА ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ И ОСТАНАТИ СУБЈЕКТИ – КОРИСНИЦИ  
НА УСЛУГИ НА ЦДХВ**

<u>ТАРИФЕН БР.</u>	<u>УСЛУГА</u>	<u>ДИНАМИКА</u>	<u>ЕДИНИЦА</u>	НАДОМЕСТ БЕЗ ДДВ	<u>НАДОМЕСТ СО 18% ДДВ</u>	<u>ЗАБЕЛЕШКА</u>
4.10	Пренос на сопственост над хартии од вредност поради распределба на ХОВ во постапка на доброволна ликвидација	на барање	по сметка	Минимален надомест 1.500 мкд Максимален надомест 600.000 мкд	<u>минимален надомест 1.770 мкд,</u> <u>максимален надомест 708.000 мкд</u>	0.5% од пазарната односно номиналната вредност на ХОВ (зависно која е поголема),
4.11	Пренос на сопственост над хартии од вредност заради вложување како непаричен влог во трговско друштво [4]	на барање	по сопственик	не помалку од 5.000 мкд и не повеќе од 600.000 мкд	<u>не помалку од 5.900 мкд и не повеќе од 708.000 мкд</u>	0.5% од пазарната односно номиналната вредност на ХОВ (зависно која е поголема),
4.12	Пренос на сопственост над хартии од вредност поради судско порамнување и распределба на имот за време на живот	на барање	по сопственик	не помалку од 500 мкд и не повеќе од 5.000 мкд	<u>не помалку од 590 мкд и не повеќе од 5.900 мкд</u>	1.3% од пазарната односно номиналната вредност на ХОВ (зависно која е поголема),
4.13	Надомест за вршење на увид по барање на акционер на податоци запишани во акционерската книга (на монитор)	на барање	по увид	1.500	<u>1.770</u>	
4.14	Надомест за подигнување на фотокопија од акционерска книга на барање на акционер	на барање	по акционерска книга	3.500	<u>4.130</u>	
4.15	Надомест за потврда за физички или правни лица за поседување/непоседување на хартии од вредност	на барање	по ISIN по лице	250	<u>295</u>	
4.16	Надомест за потврда за физички или правни лица за поседување/непоседување на хартии од вредност (истиот ден)	на барање	по ISIN по лице	400	<u>472</u>	
4.17	Надомест за издавање потврди по барање на физичко или правно лице за исплатени парични средства при преземање на акционерско друштво за регулирање на даночни обврски	на барање	по лице	200	<u>236</u>	
4.18	Електронско преземање податоци од системот на ЦДХВ за овластени старателски банки	на месечно ниво за претходниот месец	по сметка [7]	500	<u>590</u>	

**4. УСЛУГИ ЗА СОПСТВЕНИЦИТЕ НА ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ И ОСТАНАТИ СУБЈЕКТИ – КОРИСНИЦИ  
НА УСЛУГИ НА ЦДХВ**

<u>ТАРИФЕН БР.</u>	<u>УСЛУГА</u>	<u>ДИНАМИКА</u>	<u>ЕДИНИЦА</u>	НАДОМЕСТ БЕЗ ДДВ	<u>НАДОМЕСТ СО 18% ДДВ</u>	<u>ЗАБЕЛЕШКА</u>
4.19	Извод од сметка	на барање	по сметка	250	<b><u>295</u></b>	
4.20	Извештај за состојба на сметка на конкретен датум	на барање	по сметка	350	<b><u>413</u></b>	
4.21	Стандарден Целосен извештај за имател [1]	на барање	по имател	400	<b><u>472</u></b>	
4.22	Стандарден целосен извештај за имател на датум [2]	на барање	по имател	500	<b><u>590</u></b>	
4.23	Стандарден извештај за промени на сметка во одреден период [3]	на барање	по сметка	900	<b><u>1.062</u></b>	
4.24	Нестандарден извештај за имател на сметка [5]	на барање	по лице	2.000	<b><u>2.360</u></b>	
4.25	Изработка на нестандартен извештај [6]	на барање	по извештај	3.000 МКД/човек/ден	<b><u>3.540</u></b> <b><u>МКД/човек/ден</u></b>	
4.26	Превод на извештај од македонски на англиски јазик	на барање	по извештај	300	<b><u>354</u></b>	
4.27	Агрегирани или статистички извештаи на барање на заинтересирани лица	На барање	По страница	4.000 МКД/човек/ден	<b><u>4.720</u></b> <b><u>МКД/човек/ден</u></b>	
4.28	Надомест за странски правни лица за ажурирање на податоци за идентификациски број, назив и седиште или пренос на седиште	на барање	по лице	3.000 МКД	<b><u>3.540</u></b>	

[1] извештајот содржи податоци за хартиите од вредност евидентирани на сметките на имателот на денот на поднесеното барање

[2] извештајот содржи податоци за хартиите од вредност евидентирани на сметките на имателот на конкретен датум определен од страна на подносителот

[3] извештајот содржи податоци за промените евидентирани на сметката за хартии од вредност за период определен од страна на подносителот

[4] пазарната вредност се утврдува според последната реализирана пазарна цена на акциите во последните 92 календарски дена пред денот на поднесувањето на барањето

[5] извештајот содржи податоци за состојбите евидентирани на сметката на хартии од вредност согласно барањето на имателот на сметка

[6] извештајот содржи податоци согласно барањето на субјектот-корисник на услугите на ЦДХВ овластен согласно закон, а не се однесува исклучиво на сметки на хартии од вредност од точка 4.24 од оваа Тарифа.

[7] под сметка се подразбира старателска сметка на која се водат сопственичките позиции за сметка на трето лице – инвеститор, вклучително и ограничените сопственички позиции за тој инвеститор на други ограничени сметки